




РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 08-634/1  
07.03.2019 година  
С К О П Ј Е



УПАТСТВО ЗА ИЗГЛЕДОТ НА БЕЏОВИТЕ  
ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ, ИЗБОРНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА, ОВЛАСТЕНИТЕ  
ПРЕТСТАВНИЦИ НА ПОДНОСИТЕЛИТЕ НА ЛИСТА НА КАНДИДАТ, МЕЃУНАРОДНИТЕ И  
ДОМАШНИТЕ НАБЉУДУВАЧИ ЗА ИЗБОРИТЕ 2019 ГОДИНА

Државна изборна комисија на членовите на изборните органи, изборната администрација, овластените претставници на подносителите на листа на кандидат и меѓународните и домашните набљудувачи им издава беџови како исправа за идентификација.

Сите беџови се со следна спецификација:

- Беџовите имаат правоаголен облик со димензии 10 цм x 7,5 цм.
- Беџовите се печатат на 350 гр. кунздрук, еднострано колорно во офсет техника. На секој беџ ќе биде отпечатено логото на Државната изборна комисија, околу кое да биде отпечатена рамка во УВ сина боја, невидлива на дневна светлина, но да се детектира и контролира со УВ ламба.
- Беџовите треба да бидат пластифицирани со сјајна 125 микронска фолија за пластифицирање со димензија 80 мм x 111 мм.
- На левиот горен дел на сите беџови е отпечатено знамето на Република Северна Македонија, во средината на горниот дел е отпечатен текстот „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА / ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 2019“, а на десниот горен агол е отпечатено логото на Државната изборна комисија.
- Во долниот десен агол на бела основа е отпечатен печатот на Државната изборна комисија и потпис од претседателот на Државната изборна комисија.

Текстот на сите беџови е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

- Текстот на беџовите за домашните набљудувачи, Општинските изборни комисии, Избирачките одбори и овластените претставници на предлагачот, во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик е на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во таа општина
- Текстот на беџовите за меѓународните набљудувачи, странските новинари и преведувачите е на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните.
- Текстот на беџовите за Државната изборна комисија, стручната служба и помошното тело на Државната изборна комисија е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа лицето, носител на беџетот.

Во зависност од видот на беџот, спецификацијата се дополнува со следново:

- I. За домашните набљудувачи, во долниот дел на беџот во средина на окер основа стои текст „домашен набљудувач“.

Името и презимето на набљудувачот е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа набљудувачот.

Заради заштита на беџовите треба да се нанесе холограмска фолија со лого на Државна изборна комисија.

Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува метално - пластична штипка.

II. **За меѓународните набљудувачи,** во долниот дел на беџот во средина на **темно сина** основа стои текст „меѓународен набљудувач“.

Името и презимето на меѓународниот набљудувач е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и латиница.

Заради заштита на беџовите треба да се нанесе холограмска фолија со лого на Државна изборна комисија.

Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.

III. **За странските новинари,** во долниот дел на беџот во средина на **бела** основа стои текст „странски новинар“.

Името и презимето на странскиот новинар е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и латиница.

Заради заштита на беџовите треба да се нанесе холограмска фолија со лого на Државна изборна комисија.

Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.

IV. **За преведувачите,** во долниот дел на беџот во средина на **кафена** основа стои текст „преведувач“.

Името и презимето на преведувачот е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа преведувачот.

Заради заштита на беџовите треба да се нанесе холограмска фолија со лого на Државна изборна комисија.

Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.

V. На беџовите за составот на **Општинските изборни комисији,** во долниот дел на беџот во средина на **зелена** основа стои текст: „претседател“, „заменик претседател“, „член“, „заменик член“, „секретар“ или „заменик секретар“ на општинска изборна комисија \_\_\_\_\_.

Името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, секретарот и заменик секретарот на Општинската изборна комисија е напишано на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, секретарот и заменик секретарот на Општинската изборна комисија.

На задната страна од беџот со дуплофан се прицврстува безопасна игла.

VI. На беџовите за составот на **Избирачките одбори,** во долниот дел на беџот во средина на **зелена** основа стои текст: „претседател“, „заменик претседател“, „член“, „заменик член“, на избирачкиот одбор.

Името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, на избирачкиот одбор е напишано на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа членот на Избирачкиот одбор.

На задната страна од беџот со дуплофан се прицврстува безопасна игла.